

РАСПОРЕД
ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА III СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА
ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ

Групи	ОРТОДОНЦИЈА 1	ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ(МОСТОВИ)	ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАБОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ	РЕКОНСТРУКТИВНА И ДЕНТАЛНА ПРОЦЕДУРА
1	Вторник 8-10 ч	Четврток 8-10	Понедел. 10-10-45 ч	Во договор со одговорниот наставник
2	Вторник 8-10 ч	Четврток 8-10	Понедел. 10-10-45 ч	
3	Вторник 13-15 ч	Четврток 10,30-12,30	Ворник 10-10,45 ч	
4	Вторник 13-15 ч	Четврток 10,30-12,30	Вторник 10-10,45 ч	
5	Четврток 13-15 ч	Четврток 15,30-17,30	Петок 10-10,45 ч	
6	Четврток 13-15 ч	Четврток 15,30-17,30	Петок 10-10,45 ч	
7				
8				

ВЕЖБИТЕ ЌЕ ЗАПОЧНАТ ОД 06. 10. 2025 ГОД.

Вежбите по предметот ортодонција ќе се одржуваат во вежбална на претклиничка фиксна протетика;
Вежбите по технологија на фиксни протези (мостови) ќе се одржуваат во вежбална на претклиничка фиксна;
 Вежбите по технологија на заботехнички материјали во вежбална на претклиничка фиксна протетика .

